

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), на барање на корисникот ДПТУ увоз-извоз ДАФИН - ЦЕНТРАЛ ДООЕЛ Берово, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.11.2017 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВА одобрението за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број: 106379 со важност од 06.07.2010 до 06.07.2020 година издадено од Агенцијата за електронски комуникации на ДПТУ увоз-извоз ДАФИН - ЦЕНТРАЛ ДООЕЛ Берово со адреса на ул. Илинденска бр.2 Берово на негово барање.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба со евидентен број: 106379 на ДПТУ увоз-извоз ДАФИН - ЦЕНТРАЛ ДООЕЛ Берово со адреса на ул. Илинденска бр.2 Берово На 06.11.2017 година ДПТУ увоз-извоз ДАФИН - ЦЕНТРАЛ ДООЕЛ Берово со адреса на ул. Илинденска бр.2 Берово, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-1338

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-1338
Скопје, 30-11-2017

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

